

Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 април 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“, бр. УП1 бр. 08-53/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19 и 272/21) издадено на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJР Tetovë, се продолжува до 6 август 2022 година согласно Анекс бр. 3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Вејачка бр. 11-2142/1 од 26 март 2018 година склучен помеѓу Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJР Tetovë со бр.0307/13-1 од 13 април 2022 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2619/6 од 12 април 2022 година.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJР Tetovë, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJР Tetovë, со седиште на ул. Браќа Миладинови бр.402, Тетово, согласно член 10, став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 7 април 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-53/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 15 јули 2019 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“, со планирана моќност од 1319 kW и со локација на

водослив на река Вејачка, КО Вејце, КО Бродец, општина Тетово, на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë, со седиште на ул. Браќа Миладинови бр.402, Тетово, УП1 бр. 08-53/19 од 15 јули 2019 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19, кое е со важност до 26 март 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 2 декември 2021 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“, со планирана моќност од 1319 kW и со локација на водослив на река Вејачка, КО Вејце, КО Бродец, општина Тетово, на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë, со кое важноста се продолжува до 13 април 2022 година (согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Вејачка бр. 11-2142/1 од 26 март 2018 година склучен помеѓу Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë со бр.0307/051-1 од 18 ноември 2021 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-883/3 од 24 ноември 2021 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 13 април 2022 година) УП1 бр. 08-53/19 објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија бр.272/22“, кое е со важност до 13 април 2022 година.

По однос на поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-53/19 од 7 април 2022 година, Министерството за животна средина и просторно планирање на 12 април 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Известување бр.11-2619/4 од 12 април 2022 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 6 август 2022 година и Извадок од Нацрт – записникот од Триесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 12 април 2022 година во кој е наведено дека се овластува министерот за животна средина и просторно планирање да склучи Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Вејачка бр. 11-2142/1 од 26 март 2018 година за продолжување на рокот за изградба и почеток на комерцијално работење до 6 август 2022 година.

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë на 13 април 2022 година достави за Анекс бр. 3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Вејачка бр. 11-2142/1 од 26 март 2018 година склучен помеѓу Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë со бр.0307/13-1 од 13 април 2022 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2619/6 од 12 април 2022 година, со кој се продолжува рокот за изградба и почеток на комерцијално работење до 6 август 2022 година.

По доставената документација, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“ е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-53/19
13 април 2021 година
Скопје

**ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Enver Elmazi